

**СКОПЈЕ 1****СКОПЈЕ 2****ОХРИД****КУМАНОВО**

УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ  
БР. 22 СКОПЈЕ,  
Р. МАКЕДОНИЈА

+3892 3238 081  
+389 2 3216 035

+389 2 3238 083

FIBULA@T.MK

УЛ. МАКЕДОНИЈА 21  
СКОПЈЕ,  
Р. МАКЕДОНИЈА

+3892 3116 865  
+3892 3216 391

+ 3892 3216 392

FIBULA2@T.MK

УЛ. МАКЕДОНСКИ  
ПРОСВЕТИТЕЛИ БР. 14А  
ОХРИД, Р. МАКЕДОНИЈА

+389 46 250 745

+389 46 250 743

FIBULAOHRID@T.MK

УЛ. III МАКЕДОНСКА  
УДАРНА БРИГАДА БР. 52,  
КУМАНОВО, Р. МАКЕДОНИЈА

+389 31 420 220

+389 31 420 402

FIBULAKUMANOVO  
@T.MK



**FIBULA**  
**AIR Travel Agency**

ЛИЦЕНЦА А  
WWW.FIBULA.COM.MK

## Вила Thea - Калитеа

**Вила Thea** се наоѓа на прекрасна локација измеѓу плажата и шеталиштето во Калитеа на левата страна од главната улица која води кон Полихроно, сите студија се со директен поглед на море. Вилата е одалечена од плажата 4 минути пешачење, а од шеталиштето е одалечена 30 метри, располага со трокреветни студија и 1/3+1 студија (2возр+2деца), погодни за фамилијарен одмор. Студијата располагаат со кујна, тоалет, клима (**вклучена во цената**), тв, балкон со директен поглед на море, wi-fi. Студијата се поделени на 2 спрата, 5 на горниот и 5 на долниот спрат.

При резервација се уплаќа аванс од 30% од вредноста на аранжманот, а остатокот по потврдувањето на резервацијата, и тоа најдоцна до **15 дена** пред реализацијата на аранжманот

Услови за "**early booking**": За резервација е потребно 30% уплата од сумата на аранжманот, доплата се врши најдоцна до датумот кога истекува попустот за рано букирање. Сите резервации направени или платени по предвидените датуми за рано букирање ќе бидат наплатени по редовни или ревидирани услови и цени актуелни во периодот на доплата.

**На промо цените не следува попуст, и истите треба да бидат целосно уплатени во рок од 14 дена по направена резервација.**

**Грс координати:** 40°4'35"N,23°26'50"E

Период	7 ноќевања	Студио 2+1 лица	Студио 3+1 лица	Коментар
21.05 - 28.05.2017	7 ноќевања	79 промо	89 промо	Промо цени
28.05 - 04.06.2017	7 ноќевања	99 промо	119 промо	Промо цени
04.06 - 11.06.2017	7 ноќевања	129	169	
11.06 - 18.06.2017	7 ноќевања	209	229	
18.06 - 25.06.2017	7 ноќевања	269	279	
25.06 - 02.07.2017	7 ноќевања	289	309	
02.07 - 09.07.2017	7 ноќевања	319	329	
09.07 - 16.07.2017	7 ноќевања	359	379	
16.07 - 23.07.2017	7 ноќевања	399	419	
23.07 - 30.07.2017	7 ноќевања	399	419	
30.07 - 06.08.2017	7 ноќевања	399	419	
06.08 - 13.08.2017	7 ноќевања	399	419	
13.08 - 20.08.2017	7 ноќевања	399	419	
20.08 - 27.08.2017	7 ноќевања	369	389	
27.08 - 03.09.2017	7 ноќевања	319	349	
03.09 - 10.09.2017	7 ноќевања	249	259	
10.09 - 17.09.2017	7 ноќевања	209	229	
17.09 - 24.09.2017	7 ноќевања	139	159	
24.09 - 01.10.2017	7 ноќевања	79 промо	89 промо	Промо цени

Цените се дадени **по студио** за 7 ноќевања во евра **без попуст**, плаќањето е во денарска противвредност 1 Евро = 61.8 Денари. На промо цените не следува попуст.

Клима уредот е вклучен во цената

**Во цената не е вклучен превоз. Повратен превоз до Калитеа чини:**

## **ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Скопје за Халкидики (секоја Недела)**

**Скопје** (Дрводекор) - **35€** по лице

Штип (паркинг пред пошта) - Трансфер до Велес - **40€** по лице

Струмица (бензинска пумпа Макпетрол нов кружен тек) -Трансфер до Удово – **40€** по лице

Велес (бензинска пумпа, мотел Македонија) - **35€** по лице

Неготино (бензинска пумпа, Неготино) - **35€** по лице

Удово (бензинска пумпа, Удово) - **35€** по лице

Граничен премин(бензинска пумпа Шимов) – **35€** по лице

## **ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Битола за Халкидики:**

**Битола** (Пред спортска Сала) – **30€** по лице

Прилеп (бензинска пумпа Салида) -Трансфер до Битола - **30€**

Струга (Хотел Дрим)- Трансфер до Битола -**35€** по лице

Кичево (бензинска пумпа Пуцко Петрол) -Трансфер до Битола -**35€** по лице

Охрид (бензинска пумпа Лук Оил излез за Битола) -Трансфер до Битола -**35€** по лице

Ресен (спроти автобуска станица) - Трансфер до Битола -**30€** по лице

**- Деца од 2 до 11,99 години: Попуст 10 Евра од редовната цена**

- Деца до 1,99 години бесплатно

## **ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ**

\* LOYALTY CARD попуст 7 %

\*За уплата на два или повеќе последователни термини одобруваме 7% попуст

**\*попустите не може да се комбинираат**

\*Во студио е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети), преку дозволеният број може да се смести максимум едно дете до 6 години во кревет со родител

\*Превозот ги слегува патниците на најблиската локација до сметувањето каде може да се паркира автобус

\*Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)

\*Важат Општите услови на СКТМ

## **ПРЕВОЗ ХАЛКИДИКИ:**

### **Време на поаѓање превоз од Скопје за Халкидики (секоја Недела)**

03:40 h Штип (паркинг пред пошта) - Трансфер до Велес

05:00 h Струмица ( бензинска пумпа Макпетрол нов кружен тек) - Трансфер до Удово

04:00 h **Скопје** (Дрводекор)

04:30 h Велес (бензинска пумпа, мотел Македонија)

05:00 h Неготино (бензинска пумпа, Неготино)

05:40 h Удово (бензинска пумпа, Удово)

06:00 h Граничен премин(бензинска пумпа Шимов)

### **Време на поаѓање превоз од Битола за Халкидики:**

04:00 h **Битола** ( Пред спортска Сала )

03:15 h Прилеп (бензинска пумпа Салида) -Трансфер до Битола

02:15 h Струга (Хотел Дрим)-Трансфер до Битола

02:45 h Кичево (бензинска пумпа Пуцко Петрол) - Трансфер до Битола

02:30 h Охрид (бензинска пумпа Лук Оил излез за Битола) -Трансфер до Битола

03:15 h Ресен (спроти автобуска станица)-Трансфер до Битола

## **Поаѓање од Грција:**

15:15 h локално време,(14:15 h мак.време) Неа Потидеа

15:00 h локално време, ( 14:00 h мак.време) Калитеа

14:45 h локално време, ( 13:45 h мак.време) Полихроно

14:30 h локално време, ( 13:30 h мак.време) Ханиоти

14:15 h локално време, ( 13:15 h мак.време) Пефкохори

-Минимум 1 ден пред секое поаѓање Ве замолуваме да се информирате во Агенција.

-Ги замолуваме патниците да бидат на местата за поаѓање 15 минути пред поаѓањето.

-Поради густиот сообраќај во текот на летната сезона можни се определени доцнења за кои однапред се извинуваме.